

Врз основа на Член 22 став 2. и Член 23 став 2. Од Законот за Работни односи Крoација осигурување АД Друштво за неживотно осигурување – Скопје на ден 26.05.2016 година го распиша следниот:

О Г Л А С ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Потреба од засновање на работен однос на работници на определено време за извршување на работни задачи во следните подружници на Друштвото: Тетово, Кичево, Гевгелија, Охид, Струга, Штип, Гостивар, Кавадарци, Неготино, Битола, Прилеп и Скопје

за следното работно место :

СОВЕТНИК ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЕКТОРОТ ЗА ПРОДАЖБА

по 1 еден извршител во Подружниците: Гостивар Кавадарци Неготино Битола и Прилеп
по 2 два извршители во Подружниците: Тетово Кичево Гевгелија Охид Струга и Штип
5 пет извршители во дирекцијата на Друштвото и подружниците во Скопје

Потребни квалификации и способности:

- ССС, ВСС
- Развиени комуникациски способности и јасна комуникација
- Развиени организациски способности
- Отвореност за учење нови работи и прифаќање предизвици
- Способност за тимска работа
- Способност за работа под притисок и конструктивно решавање на работни предизвици
- Целосна посветеност кон работната задача
- Лојалност
- Познавање на работа со компјутер
- Искуство во осигурување (не е задолжително но ќе се смета како предност)

Услови и бенефиции:

- Работното време исполнува 40 часа - полно работно време
- Посета на обуки
- Можност за напредување (од пониско кон повисоко ниво)
- Почетната месечна нето плата ќе исполнува износ од 10.080,00 денари + варијабилен дел од остварена премија за осигурување и други бенефити.

Потребна документација:

- CV биографија
- Мотивационо писмо
- Доказ за завршено образование

Огласот трае 15 дена вклучувајќи го и денот на објавувањето.

Изборот меѓу пријавените кандидати ќе се изврши во рок од 45 (четириесет и пет) дена по завршувањето на огласот.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите, апликациите да ги испратат на е-маил адреса hr@crosig.mk со назнака - „ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ СОВЕТНИК ЗА ПРОДАЖБА – ПОДРУЖНИЦА- „ или на поштенска адреса Св. „Кирил и Методиј“ бр. 20, 2 кат 1000 Скопје. Поштенски фах 360.

Доколку Вашите квалификации ги исполнуваат нашите потреби и барања, телефонски или писмено ќе бидете повикани на разговор. Со испраќање на апликација за вработување апликантите се согласни своите лични податоци да се користат за намена на Огласот за вработување

Крoација осигурување АД Друштво за неживотно осигурување- Скопје